

Врз основа на член 19 точка 10, член 19-а и член 23 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип бр.02-498/20 од 18.06.2018 година, ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип објавува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип

Се распишува јавен конкурс за избор на Директор на ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип

1. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работното место
- со правосилан судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат следниве посебни услови, утврдени во Законот за јавните претпријатија:

- да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование,
- да има минимум 5 (пет) години работно искуство
- да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години и тоа: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT)-најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS)- најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC Cambridge English:Legal)- најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE Cambridge English:First) – положен, , БУЛАТС (BULATS) –најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2).

Напомена: Избраниот кандидат кој ќе биде именуван е должен да го исполни условот за познавање на англискиот јазик, најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување на функцијата Директор.

2. Кандидатите со пријавата треба да достават докази за исполнување на условите и тоа:

- Кратка биографија (CV),
- Уверение за државјанство,
- Диплома или уверение за завршена стручна подготовка,
- Потврда за работно искуство
- Потврда од надлежен орган дека не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност
- План и програма за работа на јавното претпријатие во наредните 4 (четири) години

Доказите се доставуваат во оригинал или заверени на нотар.

3. Директорот се избира со мандат од 4 (четири) години.

4. Јавниот конкурс трае 5 (пет) работни дена сметано од денот на објавување во дневниот печат.

5. По завршување на конкурсот пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија формирана од Управниот одбор при ЈП ХС "Злетовица" Пробиштип, која во рок од 8 (осум) дена по истекот на рокот на конкурсот целокупната документација ја доставува до Управниот одбор на јавното претпријатие.

Управниот одбор во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на добивање на документацијата донесува одлука за избор на Директор на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип.

6. Пријавата со потребната документација треба да се достави во запечатен плик со назнака “за јавен конкурс за избор на Директор“, преку пошта или директно во архивата секој работен ден од 7 до 15 часот , на адреса ЈП ХС “Злетовица“, ул.“Цветко Тонев“ бр.3А Пробиштип

7. Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што не ги содржат бараните документи ќе се сметаат како неблагоприятни односно некомплетни и истите нема да се разгледуваат.

ЈП ХС “Злетовица“
Управен одбор